



Пасторот Тони Аламо
фотографија 1986

СВЕДОШТВОТО НА ТОНИ АЛАМО

Суви коски

од
Тони Аламо

На Старозаветниот пророк Езекиел му била испратена визија од страна на Бога. Тој видел долина со суви коски, коишто го претставувале духовното мртвило на Израел и на светот. Визијата го претскажува првото доаѓање на Христа, Неговото проповедање на евангелието и резултатот, првото воскреснување од мртвите во вечниот живот за сите оние кои што веруваат во „Словото на Господа“.¹

Бог му рече на Езекиел: „Сине човечки, можат ли да живеат овие коски?“ (Можат ли оние кои што биле духовно мртви, повторно да живеат?) Езекиел рече: „Господи, Ти кој што си ги направил, го знаеш тоа“.²

Бог повторно му прозбори на пророкот, велејќи: „Изречи пророштво за тие коски и кажи им, О суви коски, чујте го Словото Господово. Така им вели Господ Бог на овие коски; Гледајте, Јас ќе внесам здив во вас и вие ќе живеете“.³

Израел знаел дека во потполност исчезнал како нација.⁴ Сè до денешен ден тие се безнадежно поделени. Но, Бог му кажал на Езекиел дека Тој ќе подигне друга нација, поголема од првиот Израел, којшто не престанувал да греша. Вториот Израел ќе биде составен од луѓето од секоја нација во светот,⁵ остаток од избраните Евреи и мноштво на Неевреите пресадени во Вистинската Лоза (Христа).⁶ Тоа ќе биде голема, света нација на оние кои што биле подигнати од мртвиот живот на гревовите во вечниот живот.⁷ Тие никогаш не би биле поделени против Бога. Ова беше првото воскресение низ воскреснувачката сила на Христа.⁸

Во 1964-та година, пред моето прво воскресение преку Христа, јас, Берни

Хофман, исто така познат како Тони Аламо, бев добро познат по грешењето и безбожноста, и немав никакво знаење за Бога. Немав ниту идеја дека Бог постои. Словото Божјо ми наликуваше на приказни и митови, и не можев да разберам како луѓето можат да веруваат во Бога или во Неговиот Син. Не можев да им верувам на оние кои што кажуваа дека веруваат во Бога, бидејќи тие беа лицемери. Тие грешеа исто колку и јас, ако не и повеќе од мене. Јас го знам тоа, бидејќи лутаа наоколу заедно со нив. Сите ние бевме еден куп мртви, суви коски. Се лутев кога некој ќе се обидеше да ме преобрати во Христијанин, бидејќи Библијата за мене претставуваше губење време. Животот којшто го живеел не ми оставаше време за игри или за бајки.

Во индустријата на маркетингот ме сметаа за број 1. Јас бев одговорен за успешните кариери на многу познати пејачи и глумци, како и за успешните промоции на неколку добро познати производи за домаќинство. Мојот

најлош кошмар во тоа време беше да се преобратам и да дистрибуирам евангелистички летоци за Исуса по кошињата на улиците, живејќи во некакви сиромашни квартави, проповедајќи го евангелието и организирајќи народни кујни за исхрана на гладните луѓе.

Во средината на 60-тите светот не ми изгледаше толку добар. Не ги сакав дрогите или валканите луѓе кои што имаа морал како свињите. Навистина го мразев тоа што хипи движењето му го праваше на Холивуд, на „Сансет Стрип“ и на светот. А што се однесува до мене, јас навистина не бев светец. Не ми беше гајле дали луѓето прават грехови, сè додека не парадираат пред семејствата со деца. Светот за мене беше завршен, мртов, сув, гаден и мрачен.⁹ Ништо веќе немаше некаква вредност. Верувам дека и другите луѓе во светот исто така го знаеја тоа, па затоа земаа дроги за да избегаат од реалноста. Црквите беа лицемерни; очигледно секој го зна

(Продолжува на страница 2)

1 Езек. 36:1, 4 2 Езек. 37:3, орг. Хеб. 3 Езек. 37:4-5, орг. Арам. 4 Ез. 37:11 5 Бит. 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, Исх. 19:6, 32:10, Псал. 22:27, Иса. 2:2, Јован 11:51-52, Дела 10:34-35, Ефес. 1:10, Евр. 8:8-12, I Пет. 2:9-10, Откр. 5:9, 14:6 и многу други 6 Јован 15:1, Рим. 11:17, 19, 23, 24, Откр. 7:4 7 I Пет. 2:9 8 Рим. 15:12, I Кор. 15:15, 16, Кол. 2:12, 3:1, I Сол. 4:16, Откр. 20:5-6, 9 Мат. 13:39, потл. 24, I Кор. 15:24, Евр. 9:26, I Пет. 4:7

СВЕДОШТВОТО НА ТОНИ АЛАМО

(Продолжува од страница 1)

еше тоа многу добро. Целиот свет беше мртов во своите гревови и престапи.¹⁰ Светот беше една огромна долина полна со суви коски, токму како онаа што ја видел Езекиел.¹¹

Јас го сретнав Исуса во канцеларијата на Беверли Хилс, на еден многу натприроден начин. Никој не можеше ниту да замисли колку бев исплашен, но сепак среќен кога Бог ми потврди дека Тој и Неговиот Син навистина постојат. Бев воодушевен да го доживеам Неговиот прекрасен Свети Дух и да го чујам Неговиот моќен глас којшто продираше низ секое делче од моето тело, како да бев некој вид на филтер низ којшто зборовите поминуваа напред и назад. Неговото присуство беше волшебено и топло. Неговиот Дух силно ме притисна како да е моќниот стисок на раката на Бога. Неговите зборови ми кажаа: „Застани на нозе и кажи им на луѓето во оваа соба за Господа Исуса Христа и за тоа дека Тој повторно ќе се врати на земјата, или сигурно ќе умреш“. Кога Неговиот Дух дојде во канцеларијата и ме притисна, ми беше дадена свесноста за Неговата неверојатна интелигенција што не може да се искаже со зборови.¹² Тој беше секој атом и секој молекул. Тој беше воздухот. Тој знаеше сè што се беше случило во минатото и сето што требаше да се случи во иднината.¹³ Почувствував срам бидејќи знаев дека Тој знае сè што дотогаш имав направено. Потоа ми покажа дека Рајот и Пеколот навистина постојат. Знаев каде ќе

отидам ако не го направам тоа што Тој ми го кажа...а тоа не беше Рајот.

Иако беше застрашувачки за мене,¹⁴ истовремено беше и прекрасно да се знае дека Бог е вистински и жив и дека го претставуваше сето она што пророците и апостолите го имаат кажано за Него. Тој воопшто не се изменил од деновите кога ги создал небесата, земјата и сето она што е во нив.¹⁵ Веднаш знаев дека секогаш ќе му се плашам, ќе му се восхитувам, ќе го почитувам, ќе го сакам и ќе му служам. Знаев дека ќе бидам повеќе од подготвен да живеам, да бидам прогонувач и да умрам за Него, правејќи го тоа весело, со сета радост.¹⁶

Откако Бог ме ослободи од функцијата којашто ја имав во таа канцеларија, почнав да го прашувам: „Што сакаш да направам? Ќе направам сè што ќе ми кажеш“. Не добив никаков одговор, па си помислив дека сака да одам во црква. Си мислев дека најголемата е најдобра; отидов таму, но не го најдов Него. Потоа отидов и во други цркви, но Тој пак не беше таму. Потоа почнав да читам книги коишто имаа илустрации на кориците од некои луѓе со долги бради кои што изгледаа мудро и побожно, облечени во религиозна облека, но знаев дека книгите се погрешни бидејќи кажуваа дека не треба да се плашиме од Бога,¹⁷ дека Бог не им се заканува на луѓето и дека можете да грешите, без да одите во Пеколот.¹⁸ Не бев загрижен поради таквиот Бог; бев загрижен за наоѓањето на Богот кој што ми се закани,¹⁹ Бог кој што ми ги покажа Рајот и Пеколот, терајќи ме да направам нешто коешто никој друг не можеше да ме натера да го направам, нешто коешто никогаш не сакав да го направам.

Никогаш не ни помислував дека вистината може да се најде во Библијата, бидејќи ги имаше во многу голем број. Чувствував дека сè она по кое што пошироката јавност тежнееше не може да биде мудро, бидејќи

верував дека сите луѓе се глупави. Конечно почнав да ја читам Библијата и го пронајдов планот за спасението во неа, а исто така ги најдов и упатствата коишто водеа кон вечниот живот, кои кажуваа како да растеме во Христа и како духовно да станеме главни душо-победници за Него.²⁰

Кога за прв пат почнав да ја читам Библијата, почувствував дека Божјата сила ме притиска на истиот оној начин на којшто ме притисна во канцеларијата на Беверли Хилс. Потоа Бог ми покажа и други визии од Рајот и од Пеколот.²¹ Извикнав кон Бога: „Господе, не пракај ме во Пеколот!“ Потоа го видов Рајот и го почувствував мирот којшто владее таму.²² Иако бев духовно слеп, гол и мал, му кажав на Бога дека сум спремен да останам слеп, гол и безначаен, само ако би можел да го чувствувам тој небесен мир засекогаш. Уште еднаш го видов Пеколот и уште еднаш извикав кон Бога барајќи милост и прошка. Тогаш моќта на Отецот, Синот и на Светиот Дух навлезе во моето смртно тело.²³ Со мојата вера во Исуса и со крвта којашто Тој ја дал за мене, како и со мојата вера во Словото Божјо коешто го слушнав и му се покорував,²⁴ почувствував како тежината на секој грев којшто дотогаш сум го извршил, се крева од мојата душа.²⁵ Се почувствував чисто и безгрешно.²⁶ Нешто навистина прекрасно ми се случило и сето тоа ми се случуваше и беше наменето за мене, од Христа Исуса, „Светиот од Израел“.²⁷ Бев многу среќен што сум ослободен од гревовите и што ја поседувам таа нова сила којашто ме сочувва од понатамошното грешење, што сакав да му кажам за тоа на целиот свет, за сите луѓе исто така да го запознаат Него и да имаат вечен живот.

Откако влегов во служба за Христа уште од 1964, чувствувам како духовната срж постојано се истура од Небесата врз овие суви коски, секој

10 Ефес. 2:1, 5, Кол. 2:13 **11** Ез. 37:1 **12** Бр. 24:16, I Сам. 2:3, Јов 21:22, Псал. 32:8, Изреки. 2:6, 3:20, 9:10, Лука 1:77, Рим. 11:33, I Кор. 1:25, 2:16, 3:19, II Кор. 4:6 **13** Псал. 44:21, 94:11, Иса. 46:9-10, I Кор. 3:20, I Јован 3:20, Откр. 21:6, 22:13 **14** Бит. 35:5, Лев. 26:16, Јов 31:23, Ер. 32:21, Езек. 32:32, II Кор. 5:11

15 Бит. 1:1, Мал. 3:6, Дела 4:24, II Кор. 5:11, Евр. 13:8 **16** Псал. 5:11, 35:19, Ис. 51:11, 61:10, Јован 16:33, Дела 2:28, 20:24, Рим. 12:8, 15:13, II Кор. 8:12 **17** Бит. 22:12, Псал. 112:1, Изреки 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Проп. 7:18 **18** Изреки. 8:36, Езек. 18:2, 4, Откр. 19:20, 20:10, 14, 15, 21:8 **19** Бит. 2:17, 6:7, 9, 13, Исх. 20:5, 32:33, 34:7, Езек. 3:18, 18:20, Мат. 8:12, 22:13, Марко 16:16, Откр. 2:5, 16, 22-23, 3:3, 20:15 **20** Јован 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Откр. 14:18 **21** Иса. 5:14, 14:9, Лука 16:22-31, Дела 7:55-56, Откр. 4:1-11, 14:10-11, 15:1-4, 20:10, 21:2-5, 10-27, 22:1-5 **22** Рим. 5:1, Ефес. 2:14, Фил. 4:7, Кол. 3:15, I Сол. 5:23, II Сол. 3:16 **23** Лев. 26:11-12, Јован 14:16, II Кор. 6:16, I Пет. 2:5, I Јован 3:24 **24** Хабакук 2:4, Мат. 17:20, Лука 7:50, Дела 20:21, 26:18, Рим. 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Гал. 2:16, 3:11, Ефес. 2:8, 3:17, Евр. 10:38 **25** Марко 14:24, Јован 6:53, Дела 20:28, Рим. 3:25, 5:9, Ефес. 1:7, 2:13, Кол. 1:14, 20, Евр. 9:12, 14, 22, I Пет. 1:18-19, Откр. 1:5, 5:9 **26** Евр. 10:19-22, I Јован 1:7, Откр. 1:5, 7:14 **27** Псал. 89:18, Дела 3:13-14



Аламово Свештенство на интернет
www.alamoministries.com

пат кога ја читам Библијата. Божјото Слово постави духовна тетива околу овие суви коски, покривајќи ги со месото и кожата на духовниот оклоп. Секое Слово Божјо сè повеќе и повеќе го вградуваше Христа во моето срце. Јас сè уште можам да почувствувам како секое Божјо Слово го вдахнуваше Светиот Дух во мојата душа, давајќи ми сила да застанам и да ги згаснам сите огнени стрели коишто Сатаната ги испукал кон мене во текот на годините. Секој ден, сè повеќе знам дека „ние сме нешто повеќе од освојувачи“ во Христа Исуса,²⁸ и дека ние сме „целосни во Него“.²⁹ Исто така знам колку е важно да се следи секое Слово на Исуса, кој што неколку моменти пред Своето вознесување на Небесата, во еден облак кажал: „Одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое суштество“.³⁰ (Проповедајте ѝ на секоја сува коска, на оние кои што се духовно мртви, за да можат да го „чујат Словото на Господа“.³¹)

„Оној што ќе поверува и ќе се покрсти, ќе биде спасен; но, оној што нема да поверува, ќе биде проколнат.“³²

Ако сте како мене и ако не сакате да бидете проколнати, туку да бидете
(Продолжува на страница 8)

28 Рим. 8:37, I Јован 4:3-4 29 Кол. 2:10 30 Марко 16:15, Лука 14:23 31 2 Цар. 20:16, Иса. 1:10, Ер. 2:4, Ез. 37:4 32 Марко 16:16, II Сол. 2:12

Танзанија

Драги пасторе Аламо, мој сакан и од Бога даден пасторе,

Благоста, милоста и мирот од Отецот и од Исуса Христа, нашиот Господ, нека постојано бидат врз Вас и Вашите цркви. Му се заблагодарувам на Бога, кому му служев од 1994-та како евангелист во Мусома, Танзанија. Работев на проширувањето на моето свештенство низ целата земја, па дури и надвор од Танзанија. Драг пасторе, го немам чуено Вашиот глас, ниту Вашите проповеди, ниту пак го имам видено Вашето лице, но затоа можев, преку литературата којашто ја добивам и читам, да дознаам за прекрасните пораки како што се „Суви Коски“, „Месијата“ и „Божја Фарма“, напишани од Вас, пасторот Тони Аламо, најголемиот меѓународен говорник. Преку оваа литература ја сфатив и ја разбрав Вашата сегашна и идна загриженост во врска со црквата, којашто е телото на Христа. Јас и моите колеги Господовата служба, како и новите преобратеници, кои преку Вашата литература го прифатија Христа, оформивме заедница којашто ја нарековме, Црква на Заедницата на Верници – [Believer Community Church (B.C.C.)]. Нашата желба е да ги прошириме Вашите цркви во Источна Африка, особено

во Танзанија, како и да напредуваме и да се прошириме и кон некои оддалечени села. Пасторе, Ве молиме за Вашата помош. Кога би можеле да не снабдите со неколку звучници, со генератор, исто така и со неколку Библии коишто ќе бидат за новите преобратеници, како и со литература од Вашите проповеди, за да можеме да ги задоволиме нашите потреби во ова евангелиско свештенствување и во евангелизацијата на родната земја. Преку ова ќе добиете обилни благослови од Бога. Бог нека ги благослови Вашите цркви и нека го воздигне Вашиот духовен живот, заради Вашата добро сработена работа. Го цениме и искрено го очекуваме Вашиот позитивен одговор.

Ваш во Христа,

О.Е.М. Танзанија, Источна Африка

Калифорнија

Драги пасторе Аламо,

Ви го пишувам ова писмо со силата на Светиот Дух, облечен во полната воена опрема, во оклопот на Бога (Ефес. 6:10-17). Неодамна, низ духовниот раст и заедништвото со одреден брат во Божјата војска, ми се открија преку Светиот Дух одредени тајни и вистини од Библијата. Знам дека Бог сега ги припрема Своите избраници, бидејќи наидов на тоа читајќи една страница од Вашите изданија. Морам да кажам дека Бог во клучен момент ми ја даде Вашата литература, токму тогаш кога требаше да дознаам за некои одредени вистини. Навистина сум импресиониран од Вашите цркви. Вие сте вистина во најсурова смисла, незасладена, којашто ми укажува на сите вкусни аспекти на пророштвото. Ве молам да ме сметате за Ваш член и да го ставите моето име на Вашата листа за испраќање пошта, за да можам и јас да растам во Светиот Дух, наоружан со Божјиот меч на вистината. Во моментов се наоѓам во државниот затвор, па ве молам да не ми испраќате книги со тврди корици. Не сум во можност да доирам некои финансиски средства, но затоа моите молитви за цутењето на Вашите моќни цркви и на Вашата целосна институција секогаш ќе бидат со Вас.

Искрено Ваш,

Б. Л.

Коркоран, Калифорнија



Свештеник соработник М.Ц. на Христијанските цркви на Тони Аламо, ги дистрибуира билтените на пасторот Аламо—Демократска Република Конго

ИНДИЈА

Наш сакан и духовно драгоцен брате и водач, пречесен Тони Аламо,

Поздрави и наклони од индиските браќа во Христијанските Цркви на Тони Аламо од Индија. Бев навистина радосен и благодарен кога ги примив Светите Писма и другата литература од Вас, вклучувајќи ја тука и книгата „Месијата“. Моите христијански браќа и јас, низ молитва го дистрибуираме вистинскиот план за спасението до оние кои што знаат англиски јазик, а исто така се обидуваме и да ја преведеме оваа уникатна литература на нашиот мајчин јазик, за оние кои што не знаат англиски јазици живеат во селата. Голем број луѓе, возачи на автобуси и на автомобили, ученици во средните училишта, студенти по медицина и инженерство, како и работници и работодавачи по фабриките, учители и сите оние кои што ќе ја примат оваа литература со големо интересирање, стануваат благословени од оваа литература, која во себе го носи вистинскиот план за спасение. Голем број луѓе од нашиот град, преку Вашата литература го примија Исуса Христа



Братот Т.Р. ја дистрибуира динамичната, душо-освојувачка книга на пасторот Аламо, „Месијата“ - Раџахмундри, Индија

за својот личен Спасител. Ве молиме да ја поддржите нашата црква во Вашите драгоцените молитви.

Со почит од Вашиот слуга во Неговото лозје.

Искрено Ваш,

Пастор Н.Т.

Рампачодаварам Мандал

Индија

го „направи...грев за нас“ (2 Кор. 5:21) и „умре за нашите гревови“ (1 Кор. 15:3).

Јехова „го положил на Него беззаконието на сите нас“ (Ис. 53:6). Месијата бил божествениот Избавител на кој што паднале сите огнени зраци на пресудата, кои инаку би паднале на човештвото.

Колку е прекрасна Божјата милост изразена преку Христовите страдања заради нас! Така, крстот воедно станал и Христовото најголемо понижување, но и Неговата најголема слава - и одреденото средство преку коешто ќе може да се донесе спасение за луѓето.

Кога Господ Исус дошол, Тој ги исполнил овие месијански предвидувања преку Својата искупителна смрт на крстот: „Тој Сам во Своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото“ (1 Пет. 2:24).

(10) Месијата СВОЕВОЛНО, без приговор, ќе страда, Исаија 53:7:

„Тој беше измачуван, но страдаше доброволно и устата Своја не ја отвори: како јагне Тој беше одведен на колење, и како што е овцата пред стрижачите свои безгласна, така и Тој не ја отвори устата Своја“.

Другите страдалници обично мрморат или се жалат, особено кога се неправедно третирани - но тоа не бил случај со страдалничкиот Месија.

Ова е извадок од книгата на пасторот Аламо, „Месијата“

Најголемото чудо во печатен облик:

Запис за

Месијата

Според Библиско пророштво

„Сите пророци сведочат за НЕГО“ (Дела 10:43).

„Во книжевниот том напишан за Мене“

(Псалм 40:7, Евреите 10:7).

(Б) Исаија 53 (продолжение)

(9) ПОЖРТВУВАНИТЕ СТРАДАЊА на Месијата заради нас, Исаија 53:4-6, 8, 10-12:

„Тој навистина ги понел жалостите НАШИ и ги носел тагите НАШИ... Беше повреден заради престапите НАШИ, во модрици беше заради беззаконијата НАШИ: казната за НАШИОТ мир падна на НЕГО; и преку НЕГОВИТЕ рани НИЕ се исцеливме...Господ на НЕГО го положи беззаконието на сите нас... За престапите на МОЈОТ НАРОД беше

погоден... Затоа душата Негова ќе биде понуда за грех“. „Тој ќе ги понесе беззаконијата НИВНИ...Тој ги понесе гревовите на многумина“.¹

Извонредниот факт од ова поглавје е страдањето на Месијата заради нас. Ова чудесно поглавје содржи само дванаесет стихови, но во нив четиринаесет пати е објавена доктрината на застапничкото страдање за сите човечки гревови. Целиот дел (Ис. 52:13-53:12) е преплавен со овој концепт и никогаш мистеријата не беше решена сè додека Господа Исуса не

¹ Божествениот Автор оневозможува која било мудрост или учење да ја елиминира доктрината на пожртвуваните страдања и смртта на Месијата од овој пасус преку често презентирање, и во форми толку различни, а сепак исти, што оној кој ќе успее на едно место, задолжително ќе го сретне на друго.



Пасторот Мајк Омоасегун со неколку верници од својата конгрегација ја прима душо-освојувачката литература на пасторот Тони Аламо и Библијата од верзијата на кралот Џејмс, од страна на Христијанските цркви на Тони Аламо - Сулеја, Нигерија

Од нашата дваесет и четири часовна молитвена и информативна линија:

Бевме повикани од Д.Р. од Мекалистовата библиотека, којашто е во составот на Фулеровата богословија во Пасадена, Калифорнија, којшто не известува за тоа како нашол неколку наши билтени на земја и како ги прочитал. Рече дека многу му се допаднале и дека би сакал да го ставиме на нашта листа за испраќање пошта. Ни кажа дека сака да му ги испратиме сите билтени и секое литературно дело коешто било напишано од страна на пасторот Тони Аламо. Тој рече дека би сакал да направи колекција на сите литературни дела напишани од страна на пасторот Тони Аламо, така што истражувачите коишто би дошле во неговата библиотека би можеле да научат нешто повеќе за Словото Божје и за пасторот Аламо. Тој беше навистина возбуден во врска со сето тоа. Рече дека навистина би сакал да наполни една полица од неговата библиотека само со литературата на пасторот Тони Аламо. Исто така рече дека пасторот Аламо зборува за нештата онакви какви што тие навистина се.

Тој доброволно се предал Себеси на Својата задача на „носењето на нашите гревови“ и како јатне отишол на колење. Во возвишена и великодушна тишина Месијата ќе го издржи сето тоа до крај, бидејќи таква била волјата на Јехова. Тука можеме да ја видиме несфатливата тајна на бесконечната љубов.

Во Новиот Завет, кога Исус Христос бил тепан, лажно обвинет, малтретиран, исмеван, кога плукале на Него, го прогонувале, го влечеле, го шибале и го распнале, кај Него немало ниту пламенче на гнев, ниту обвинувања против Своите целати, ниту гласно неговување, туку само молитва.

По многуте лажни сведоци кои што се појавиле и сведочеле против Него, првосвештеникот го прашал: „Ништо ли не одговараш?... Но Исус молчеше“ (Мат. 26:59-63).

Вака гласи Исусовата молитва додека ги трпел измачувањата на распетието: „Оче, прости им оти не знаат што прават“ (Лука 23:34).

Целата оваа постапка е толку невообичаена, толку во спротивност со човечката природа и искуство, што не може, а да не бидеме погодени, трогнати, колку заради чудното пророчство, толку и заради неговото неверојатно исполнување.

(11) Кога ќе биде одведен од творот и судот, Месијата нема да има АДВОКАТ којшто би се заземал за Неговиот случај, ниту пак пријател којшто би ја прогласил Неговата невиност, Исаија 53:8:

„Со сила и со суд се ослободија од Него: и кој ќе го прогласи Неговиот род?“

Во Синедрионот постоел еден обичај, во случаите на „судење за живот“ да се повикаат оние кои нешто знаат, а што може да биде во полза за обвинетиот, да истапат и да го објават тоа. Тоа не било испочитувано во судењето на Исус од Назарет, туку Неговиот забрзан случај на потсмевливото судење пред Синедрионот, бил во очигледна спротивност со нивните

сопствени одредби и бил против сите стандарди на правото и праведноста.

Исус морал сам и без заштита да се појави пред корумпираната еврејска хиерархија и пред претставниците на најголемата нееврејска сила во тоа време. **Никој не се појавил да го преземе Неговиот дел.** Јуда го издал; Петар под заклетва се одрекол од Него; а другите ученици го „оставиле и избегале“ (Мат. 26:56). Многу од жените, кои што за време на Неговото свештенствување му служеле, стоеле „и од далеку набљудувале“ кога Тој бил распнат (Мат. 27:55). Во часот кога имал најголема потреба, гледано од човечка гледна точка, НИТУ ЕДНА ЛИЧНОСТ НЕ ЗАСТАНАЛА ПОКРАЈ НЕГО. Вистина. Подоцна, кога исцрпувачките часови на страдање го отрпнале Неговото скршено тело, Неговата мајка Марија, неколку верни жени и Јован, Неговиот сакан ученик, „застанале покрај“ крстот; но во текот на Неговото судење и во текот на раните часови од Него-

(Продолжува на страница 6)

МЕСИЈА

(Продолжува од страница 5)

вото распятие, Тој бил оставен сам - апсолутно сам. Никогаш во човечката историја се нема случено некој да биде така потполно заборавен од страна на своите пријатели и сакани, како што тоа бил случај со Исуса.

Исус бил уапсен, НЕ од страна на вистинските официјални лица, туку од страна на толпата, на бандата: „големо мноштво луѓе со мечови и стапови, кои беа испратени од страна на првосвештениците и на старешините народни“ (Мат. 26:47). Дури и Самиот Исус ја прокоментирал недоследноста на нивната постапка и пристап: „Како на разбојник сте излегле ли со мечови и колови да Ме фатите? Секој ден седев со вас, подучувајќи во храмот и не Ме фативте. Но, сето ова се случи за да се исполнат пророчките писма“ (Мат. 26:55-56).

Лажни сведоци биле наговорени да сведочат против Него „за да Го погубат“ (Мат. 26:59), и Му беше судено ноќе, што беше против законот.

Во римскиот суд, кога Пилат залудно се обидува да најде некоја причина за праведно да го обвини, ги запрашал луѓето: „Какво зло има направено?“ Единствените одговори коишто ги добил биле неразумните извици на толпата, којашто поттикната од страна на своите водачи викала: „Нека биде распнат...нека биде распнат“ (Мат. 27:22-23). Потоа, кога Пилат видел дека зборовите на разумот и на правдата не можат да надвлееат и дека настанал уште поголем „метеж“, тој само зел вода, кукавички ги измил рацете пред народот и им го предал Исуса за да можат да Го распнат (Мат. 27:22-26). Тоа претставувало најлош случај на кршење на правдата во анализите на сета историја.

Но, Христовата невиност не била посведочена само од страна на Пилат - „Јас во Него не наоѓам вина“ (Јован 19:6), но, исто така и постариот месијански пророк: „Тој немаше сторено никаква суровост и во устата Негова немаше лага“ (Иса. 53:9).

Продолжува во билтенот книга . 06100

Замбија

Драги пасторе Тони Аламо,

Навистина сум среќна што ви го пишувам ова писмо. Како сте пасторе? Се надевам дека сте добро, според милоста на Семоќниот Бог. Го прочитав вашиот Светски билтен, „Водачите и басните“, бидејќи Бог, на еден чудесен начин, ми дозволи да дојдам до него. По читањето, се почувствував многу благословена и посакав да ви напишам едно писмо. Ви благодарам за прекрасните пораки коишто допираат до оние кои што се изгубени и неспасени, така што Христос може да навлезе и во нивните животи. Многу луѓе низ вашата литература посегнаа по Христа и се избавија од ѓаволот. Бог нека ве благослови финансиски, физички и духовно.

Пасторе, јас сум млада дама која што се омажи пред пет години. Пред две години го посветив мојот живот на Исуса Христа, а од тогаш Господ беше многу милостив кон мене. Имав визија дека треба да го проповедам вистинското евангелие за Исуса на другите луѓе. Ние, жените во Африка, со векови бевме држени во прангите на традиционалните митови, па затоа ја имам вистинската желба да му се предадам себеси на нашиот Господ. Пасторе, потребни ми се Библии, книги, билтени, снимени Божји пораки и нешто повеќе литература, којашто би ми помогнала во сведочењето кај изгубените души.

На крајот би сакала да побарам материјали за проучување на Библијата и некои песни снимени на касети. .

Ваша во Христа,

Л. М.

Исока, Замбија

Драги пасторе Тони Аламо,

Ви ги испраќам моите среќни и искрени поздравии во името на нашиот Господ Исус Христос. Му благодарам на Бога за вашиот живот и за начинот на којшто испланирал да ве употреби во што подоброто ширење на Словото Божјо, за да може да стигне и до најдалечните краишта на светот и да доведе до спасение на многу души. Пасторе Аламо, господине, порано бев паганин, но бев спасен од злите нешта, од страна на еден мој колега, а кога ги прочитав вашите пораки во билтените, најдов мир во моето срце и сигурен сум дека Бог го менува мојот живот. Бргу сфатив дека Бог посакува во себе да ја всадиме Неговата праведност. Пасторе Аламо, барам една или две Библии на англиски јазик, за да можеме мојот пријател и јас да го читаме Словото на Семоќниот Бог. Мирот на нашиот Господ нека секогаш биде со вас и со вашиот дух. Многу ви благодарам за вашата љубезност, а им заблагодарувам и на внимателните личности кои што одговараат на ваквите барања.

Благодарам,

Г.Н.

Китве, Замбија

Мексико

Почитуван пасторе Аламо,

Вашата литература којашто содржи многу интересни пораки и сведоштва од најразличните делови на светот, стигна дури и до местото кадешто се наоѓам. Нема сомнеж дека Бог навистина ве користи со цел Неговата порака на спасението да стигне до секое човечко суштество. Веќе седум и пол години се наоѓам во затвор, поради транспорт на марихуана. Во текот на последните две години од мојот престој тука, Бог му се манифестираше на моето мизерно постоење, на еден навистина специфичен начин. Се надевам дека ќе бидам ослободен оваа година, па затоа сакам да знам дали можете да ми ја испратите вашата книга „Месијата“ и некоја друга литература којашто би ми помогнала во преобратувањето на моите синови.

М.А.

Монклова, Коахуила, Мексико

Писма до пасторот Аламо

Гана

Сакан и љубезен пасторе,

Навистина бев возбуден што ми ги испративте вашите билтени. Минатата недела добив пакет со ваши билтени. Драг слуга на нашиот Господ, луѓето беа многу задоволни кога ги читаа. Нашите пријатели во селото, со кои што секогаш ги споделуваме нашите дарови и кои што ги посетуваме за молитвените состаноци, со нетрпение сакаат да ги прочитаат, а некои души се препородија читајќи ги писмата на другите луѓе. Многу се радуваме и ве молиме да нè ставите на вашата листа за испраќање пошта, за да ни испратите некои евангелистички материјали. Потребни ни се неколку Библии, вашата литература и би биле навистина среќни ако ни испратите некои поучни материјали од вашите цркви.

Се молиме за вас, за вашиот сакан син Сион и за сите луѓе кои што работат за-

едно со вас во вашата црква. Бог богато да ве благослови. Пред сè, би ве замолиле со сите средства да се молите за нас. Молитвата е таа што ја придвижува моќната рака на Семокниот Бог. Без молитвата, ние само „залудно ги вртиме нашите тркала“. Ве молиме да се помолите за нашите студенти доброволци, кои што одат до оддалечените села и планини за да работат за Господа. Молете се да ја сочуваат храброста, верата и љубовта. Духот на Господа нека биде ваш предводник и водач. Нека се сети обилно да ве благослови. Се молиме на Бога да имате долг Ве сакам во љубовта на Христа,

Ве сакам во љубовта на Христа,

А.С.

Акра, Гана

Драги пасторе Тони,

Ви благодарам што ми ја испративте вашата книга со наслов „Месијара“, плус десетте билтени. Овие материјали донесоа духовна свесност и нов жар за Божјата работа во мојот живот. Вашите билтени ги дадов на некои мои пријатели христијани кои што ја запоставија својата вера, па кога подоцна ги посетив, сите ја изразија својата голема радост заради оживувањето во Духот и се чувствуваа многу добро како резултат на читањето на вашите билтени. Овие луѓе чувствуваат глад за вашите билтени, па затоа ве молам да бидете толку љубезни и да ми испратите околу 150 билтени и неколку Библии за новите преобратеници, кои што навистина имаат потреба од тоа. Многу сум ви благодарна што ќе ми ги испратите. Ви благодарам за вашите добри поуки во врска со Божјото Слово, кое така предано го предавате. Семокниот Бог нека продолжи и понатаму да ве благословува. Верата поместува планини.

Вашата ќерка во Христа,

Т.О.

Кумаси, Гана

Драги пасторе,

Ви испраќам поздрави дури од Гана. По читањето на вашата литература со наслов „Месија-

Toro

Возљубен во Христа,

Многу сме среќни што го примивме вашето писмо. Исто така сме среќни и заради литературата којашто ни ја испративте. Бог навистина делува преку неа. Преку вашите брошури успеавме да освоиме околу 15-тина души коишто дојдоа кај Христа, па затоа се молиме сите да добиете богати благослови од Бога.

Што се однесува до ЦД-ата, потребни ни се заедно со Библиите, за помош на новите преобратеници. Каква ни е ситуацијата во моментот, не би можеле да си ги дозволиме. Того е многу сиромашна земја.

Со нетрпение ќе ги исчекуваме ЦД-ата и Библиите за Велигденскиот крстоносен поход.

Останете благословени во Исусовото име, Амин.

Останете благословени во Исусовото име, Амин.

Преч. Хенри Џејмс Ломе, Того

та“, многу сум возбуден што можам да ви кажам дека и јас конечно го прифатив Исуса Христа за мојот личен Спасител и знам дека Тој дошол и умрел на крстот за мене. Порано живеел во светот не знаејќи за Бога, ниту за Неговиот Син, Месијата, но по читањето на вашата литература знам дека порано бев изгубен, но сега се пронајдов, знам дека порано бев во мракот, а сега Господ Бог ме изведе на светлината. Тоа значи дека сега сум повторно роден христијанин и син на живиот Бог. Во моментот сум без Библија, па би ве замолил, ако е можно, да ми испратите една, а и вашата брошура „Месијата“. Кога би можеле да ми испратите и некои други книги коишто би ми помогнале добро да го запознам Бога, навистина би го ценел тоа. Сега присуствувам на богослужбите во Пентакосталната црква во Кофоридуа. Господ Бог богато да ве благослови за добрата работа што ја работите.

Искрено ваш,

Д. Ф.

Кофоридуа, Гана

Нигерија

Драги пасторе,

Поздрави во името на Господа Исуса Христа. Амин. Последните билтени коишто ми ги испративте веќе се дистрибуирани и пријатно ме изненадија промените што се случија во животите на луѓето кои ветија дека ќе му служат на Господа со сето свое срце, а некои од нив ветија и дека ќе ви пишат во врска со тоа. Би сакал да побарам 25 копии од книгата со наслов „Месијата“ и 150 од вашите различни билтени, неколку Библии и било која друга литература којашто би можела да ми помогне во процесот на дистрибуција и евангелизација, а би им помогнала и на некои членови од моето семејство, како и на пријателите и на другите заинтересирани луѓе кои што сакаат да дознаат нешто повеќе за Господа Исуса Христа. Јас навистина сакам да станам еден од вашите свештеници тука во Нигерија. Сакам да дознаам што би ми било потребно да го постигнам тоа. Можев да видам дека раката на Бога е врз вашиот живот и цркви, па би сакал и јас да се вклучам во тоа помазание и благодет, коешто се наоѓа врз вашиот живот и цркви. Со нетрпение го очекувам вашиот одговор.

Ваш во Господа,

R.M.

Порт Харкорт, Нигерија

СВЕДОШТВОТО НА ТОНИ АЛАМО

(Продолжува од страница 3)

спасени, тогаш кажете му ја оваа молитва на Бога:

ГОСПОДЕ мој и мој БОЖЕ, имај милост за мојата душа, за мене грешниот.³³ Верувам дека ИСУС ХРИСТОС е СИНОТ на живиот БОГ.³⁴ Верувам дека ТОЈ умрел на крстот и ја пролеал СВОЈАТА скапоцената крв заради проштевање на сите мои претходни гревови.³⁵ Верувам дека БОГ го воскреснал ИСУСА од мртвите, преку силата на СВЕТИОТ ДУХ,³⁶ и дека во овој момент ТОЈ седи од десната страна на БОГА, слушајќи ја исповедта за моите гревови и оваа молитва.³⁷ Ја отворив вратата на моето срце и те повикувам ТЕБЕ, ГОСПОДЕ ИСУСЕ во моето срце.³⁸ Измиј ги сите мои нечисти гревови преку скапоцената крв ТВОЈА, којашто ја имаш пролеано наместо мене, на крстот на Голготата.³⁹ ТИ нема да ме отфрлиш, ГОСПОДЕ ИСУСЕ; ТИ ќе ми ги простиш гревовите мои и ќе ми ја спасиш душата моја. Го знам тоа, бидејќи СЛОВОТО ТВОЕ, Библијата, го кажува тоа.⁴⁰ СЛОВОТО ТВОЕ кажува дека ТИ никого нема да отфрлиш, а тоа значи дека нема да ме отфрлиш ниту мене.⁴¹ Затоа знам дека ТИ си ме слушнал и дека ТИ си ми одговорил и знам дека сум спасен.⁴² ТИ се заблагода-

рувам ГОСПОДЕ ИСУСЕ за спасението на мојата душа и благодарноста моја ќе ја изразам правејќи го она што ТИ го заповедаш и нема повеќе да грешам.⁴³

По спасението, ИСУС ни кажува да се крстиме, во целост потопувајќи се во вода, во името на ОТЕЦОТ, на СИНОТ и на СВЕТИОТ ДУХ.⁴⁴ Вредно учете ја Библијата, верзијата на кралот Џејмс, и правете го она што таа ви го кажува.⁴⁵

Сите нови верзии на Библијата не се преведени од оригиналните списи, а такви се на пример Новата интернационална верзија – (NIV), или Новата Верзија на Кралот Џејмс – (NKJV). Вака гласи цитатот од Римјаните 13:1-4 во оригиналните списи: „Секоја душа нека им се покорува на високите сили. Затоа што не постои друга власт освен онаа на БОГА: властите коишто постојат се ракоположени од страна на БОГА. [Властите на БОГА на земјата се свештенствата на евангелието.] Па така, оној кој што им се спротивставува на властите, им се противи на уредбите на БОГА: и тие кои што се спротивставуваат ќе ја примат својата осуда. Затоа што владетелите не се страв за добрите дела, туку за злите. Сакаш ли да не се плашиш од власта? Прави го она што е добро, па ќе бидеш пофален од неа: БИДЕЈЌИ ТАА МУ СЛУЖИ НА БОГА ЗА ТВОЕ ДОБРО. [НЕ СИТЕ СЕКУЛАРНИ ВЛАДИ ИЛИ ВЛАДИНИ АГЕНЦИИ СПАЃААТ ТУКА!!!!

Библијата за нив ни кажува дека се од Сатаната.]“

ГОСПОД сака вие и на другите да им соопштите за вашето спасение. Можете да станете дистрибутер на евангелската литература на пасторот Тони Аламо. Литературата бесплатно ќе ви ја испратиме. Јавете ни се, или испратете ни е-пошта за да добиете повеќе информации за тоа. Споделете ја оваа порака и со некој друг.

Ако сакате светот да биде спасен како што ИСУС заповеда, тогаш не крадете ги ДЕСЕТОЦИТЕ и приносите, наменети за БОГА. БОГ кажал: „Смее ли човек да краде од БОГА? А вие сепак крадете од МЕНЕ. Ќе кажете, што сме откраднале од ТЕБЕ? Од десетоците и приносите. Со проклетство сте проколнати: бидејќи крадевите од МЕНЕ, вие и сиот овој народ, [и целиот овој свет]. Донесете ги сите десетоци [‘десеток’ е 10% од вашиот бруто доход] во складиштето, па да има храна [Духовна храна] и во МОЈОТ дом [спасени души], и испитајте МЕ, рече ГОСПОД САВАОТ, дали нема да ги отворам прозорите Небесни за да го истурам благословот врз вас, па дури да нема ниту доволно место за него. Ќе ги прекорам оние коишто ги уништуваат вашите плодови земни, па лозата ваша во полето нема да остане без плод, кажа ГОСПОД САВАОТ. И блажени ќе ве нарекуваат сите народи: затоа што ќе бидете земја на благослови, вели ГОСПОД САВАОТ“ (Малахија 3:8-12).

33 Псал. 51:5, Рим. 3:10-12, 23 34 Мат. 26:63-64, 27:54, Лука 1:30-33, Јован 9:35-37, Рим. 1:3-4 35 Дела 4:12, 20:28, Рим. 3:25, I Јован 1:7, Откр. 5:9 36 Псал. 16:9-10, Мат. 28:5-7, Марко 16:9, 12, 14, Јован 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Дела 2:24, 3:15, Рим. 8:11, I Кор. 15:3-7 37 Лука 22:69, Дела 2:25-36, Евр. 10:12-13 38 I Кор. 3:16, Откр. 3:20 39 Ефес. 2:13-22, Евр. 9:22, 13:12, 20-21, I Јован 1:7, Откр. 1:5, 7:14 40 Мат. 26:28, Дела 2:21, 4:12, Ефес. 1:7, Кол. 1:14 41 Мат. 21:22, Јован 6:35, 37-40, Рим. 10:13 42 Евр. 11:6 43 Јован 5:14, 8:11, Рим. 6:4, I Кор. 15:10, Откр. 7:14, 22:14 44 Мат. 28:18-20, Јован 3:5, Дела 2:38, 19:3-5 45 5 Мојс. 4:29, 13:4, 26:16, Ис. Н. 1:8, 22:5, 2 Тим. 2:15, 3:14-17, Јаков 1:22-25, Откр. 3:18

Ве молиме, контактирајте не доколку ви се потребни повеќе информации, или за литература на други теми коишто можеби ве интересираат.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

Дваесет и четири часовна линија за молитва и информации: Тел (661) 252-5686 • Факс (661) 252-4362

www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide им обезбедува место за живеење, со сите неопходни нешта за живот, на сите оние кои што се наоѓаат во рамките на нашата американска локација, и кои што вистински сакаат, со сето срце, сета душа, ум и сила, да му служат на ГОСПОДА.

Службата се одржува во Њујорк Сити, секој вторник, во 20 часот и на другите локации, во ноќните часови.

Ве молиме повикајте го бројот (908) 937-5723 за повеќе информации. ПО СЕКОЈА СЛУЖБА СЕ СЛУЖАТ ОБРОЦИ.

Побарајте ја книгата Месијата (The Messiah) од Пасторот Аламо, којашто ни покажува дека ХРИСТОС бил спомнат во Стариот Завет, во повеќе од 333 пророштва.

Станете работник во жетвата на душите, со тоа што ќе станете дистрибутер на литература на Тони Аламо.

Сета наша литература и аудио пораки се бесплатни, вклучително и транспортот.

Ако некој се обиде да ви наплати за тоа, ве молиме повикајте го бројот (661) 252-5686.

ОВАА ЛИТЕРАТУРА ГО СОДРЖИ ВИСТИНСКИОТ ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ (Дела 4:12).

НЕ ФРЛАЈТЕ ЈА, ДАЈТЕ МУ ЈА НА НЕКОЈ ДРУГ.

Оние од вас, кои што сте во други земји, ве охрабруваме да ја преведете оваа литература на вашиот мајчин јазик. Ако ја препечатувате, ве молиме вклучете го и ова авторско право и регистрацијата:

© Авторско право 1995, 2012, 2013, 2014 Сите права задржани Светски Пастор Тони Аламо *Регистрирано 1995, 2012, 2013, 2014

MACEDONIAN—Vol. 06000—Tony Alamo's Testimony—Dry Bones